

**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ „МАЈКА ТЕРЕЗА“ ВО СКОПЈЕ**



К О Н К У Р С

**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА
НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ „МАЈКА ТЕРЕЗА“ ВО СКОПЈЕ
ВО АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА**

Врз основа на член 103 став 2, член 149 и 151 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/18), а во врска со Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот бр. 0202-334/1 од 13.03.2018 година и Одлуката на Владата на Република Македонија за бројот на студенти за запишување во прва година –Прв циклус на студии на јавните високообразовни установи во состав на универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Универзитетот во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип, Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ Охрид и *Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје*, во учебната 2018/2019 година, бр. 44-4492/1 од 02.05.2018 година („Службен Весник на РМ“ бр. 84/18 од 09.05.2018 година), и Одлуката за изменување на одлуката за бројот на студенти за запишување во прва година –Прв циклус на студии на јавните високообразовни установи во состав на универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Универзитетот во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип, Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ Охрид и *Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје*, во учебната 2018/2019 година, бр. 44-7307/1 од 27.07.2018 („Службен Весник на РМ“ бр. 142/18), **Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, објавува конкурс за запишување студенти на прв циклус Универзитетски академски студии:**

I. БРОЈ НА СТУДЕНТИ

На единиците на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, во прва година на прв циклус студии во академската 2018/2019 година, ќе се запишат следниов број студенти:

| ФАКУЛТЕТИ И СТУДИСКИ ПРОГРАМИ | Редовни во државна квота | Износ на партиципација (Еур – годишно) | Редовни со кофинансирање | Износ на кофинансирање (Еур – годишно) | Вонредни | Износ на кофинансирање (Еур – годишно) | Вкупен број на студенти |
|---------------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|---|-----------------|---|--------------------------------|
| ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ | 190 | 200 | 80 | 400 | 40 | 400 | 310 |
| Информатика | 100 | 200 | 30 | 400 | 10 | 400 | 140 |
| Информатика - наставна | 40 | 200 | 20 | 400 | 10 | 400 | 70 |
| Применето програмирање | 50 | 200 | 30 | 400 | 20 | 400 | 100 |

| | | | | | | | | |
|--|--|------------|-----|------------|------------|------------|------------|-------------|
| ФАКУЛТЕТ ЗА ТЕХНОЛОШКИ НАУКИ | | 100 | 200 | 50 | 400 | 20 | 400 | 170 |
| Инженерство на материјали и нанотехнологи | | 20 | 200 | 10 | 400 | | | 30 |
| Прехрамбени технологии | | 40 | 200 | 10 | 400 | | | 50 |
| Агроинженерство | | 20 | 200 | 10 | 400 | | | 30 |
| Текстил дизајн и моделирање | | 20 | 200 | 20 | 400 | 20 | 400 | 60 |
| ФАКУЛТЕТ ЗА ТЕХНИЧКИ НАУКИ | | 260 | 200 | 110 | 400 | 70 | 400 | 440 |
| Електроенергетски системи | | 20 | 200 | 5 | 400 | | | 25 |
| Машинско инженерство и менаџмент | | 20 | 200 | 5 | 400 | | | 25 |
| Сообраќајно-транспортно инженерство | | 30 | 200 | 20 | 400 | | | 50 |
| Мехатроника | | 30 | 200 | 20 | 400 | | | 50 |
| Индустриски менаџмент | | 20 | 200 | 10 | 400 | 10 | 400 | 40 |
| Применета економија и претприемништво | | 70 | 200 | 20 | 400 | 20 | 400 | 110 |
| Инженерство за заштита на работната и животната средина | | 30 | 200 | 10 | 400 | 10 | 400 | 50 |
| Профили | Инженерство за заштита на животна средина | | | | | | | |
| | Инженерство за безбедност и здравје при работа | | | | | | | |
| УНИВЕРЗИТЕТСКА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА ПРОГРАМА Царина, шпедиција и осигурување | | 40 | 200 | 20 | 400 | 30 | 400 | 90 |
| ФАКУЛТЕТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И АРХИТЕКТУРА | | 90 | 200 | 30 | 400 | | | 120 |
| Архитектура и дизајн | | 50 | 200 | 20 | 400 | | | 70 |
| Градежништво- конструктивна | | 20 | 200 | 5 | 400 | | | 25 |
| Геодезија- геоинформатика | | 20 | 200 | 5 | 400 | | | 25 |
| ФАКУЛТЕТ ЗА СОЦИЈАЛНИ НАУКИ | | 230 | 200 | 85 | 400 | 100 | 400 | 415 |
| Социјална работа и социјална политика | | 80 | 200 | 30 | 400 | 20 | 400 | 130 |
| Проф | Социјална работа и политика | | | | | | | |
| | Социјална работа и политика со Герантологија | | | | | | | |
| Интеркултурна комуникација и медиуми | | 30 | 200 | 10 | 400 | 10 | 400 | 50 |
| Про | Комуникација | | | | | | | |
| | Новинарство | | | | | | | |
| Спорт и спортски науки ¹ | | 30 | 200 | 20 | 400 | 30 | 400 | 80 |
| Балкански и евроазиски студии | | 20 | 200 | 5 | 400 | 10 | 400 | 35 |
| Јавна администрација и управување со човечки ресурси | | 40 | 200 | 10 | 400 | 20 | 400 | 70 |
| Европски студии (англиски јазик) | | 30 | 200 | 10 | 400 | 10 | 400 | 50 |
| Универзитет „Мајка Тереза“- Скопје | | 740 | | 275 | | 160 | | 1445 |

¹За студиската програма Спорт и спортски науки се бара лекарско уверение.

II. Услови и критериуми за запишување

1. Право на запишување на прв циклус студии (прв циклус на академски и на стручни студии) имаат кандидати кои положиле државна матура или меѓународна матура.
2. Право на запишување на студии на прв циклус имаат и кандидати со четригодишно средно образование кои имаат положено училишна матура, односно завршен испит. Ако на првиот уписан рок не се пријват доволен број на кандидати кои ги исполнуваат условите од точка 1, право на запишување имаат и кандидати кои имаат положено училишна матура или завршен испит одредено училиште верифицирано со акт на Министерство за образование и наука.
3. Право на запишување на прв циклус студии имаат и кандидати со завршено четригодишно средно образование, кои не полагале државна матура, односно кои завршиле средно образование пред учебната 2007/2008.
4. Кандидатите се запишуваат како редовни студенти финансирани од државата и редовни студенти со кофинансирање на студиите. На прв циклус студии на факултетите можат да се запишуваат и вонредни студенти, доколку тоа го овозможува карактерот на студиската програма.
5. На прв циклус студии на факултетите можат да се запишат и кандидати што имаат завршено високо или вишо образование на сродни факултети и виши школи. Овие кандидати се запишуваат надвор од квотата, најмногу до 10% од вкупниот број редовни студенти на соодветниот факултет утврден во Конкурсот. Кандидатите од претходниот став се запишуваат според успехот од претходното образование. Сродноста ја утврдуваат и објавуваат факултетите. Кандидатите од оваа точка се запишуваат со кофинансирање на студиите, како и кандидатите од глава V од Конкурсот.
6. Начинот на селекција на кандидатите ќе се врши во зависност од видот на студиските програми за кои тие конкурираат, и тоа:
 - а) студиски програми каде селекцијата на кандидатите ќе се врши врз основа на успехот од средното образование;
 - б) студиски програми каде селекцијата ќе се врши врз основа на успехот од средното образование и со проверка на знаењата и умењата на кандидатите. Тоа се однесува на студиски програми со посебни специфичности.
 - в) студиски програми каде наставата се одржува на англиски јазик, селекцијата ќе се врши врз основа на успехот од средното образование и врз резултатите од интервјуата од соодветните комисији.
7. Основен критериум за селекција на кандидатите за запишување на додипломски студии е успехот постигнат во средното образование. Вреднувањето на успехот на кандидатите се изразува во поени.

На студиските програми каде селекцијата се врши само според успехот од средното образование, кандидатите може да освојат најмногу 100 поени, и тоа: општиот успех по сите предмети учествува со 60% и од успехот постигнат на државната матура кој учествува со 40%.

1) На студиските програми на кои селекцијата ќе се врши само според успехот од средното образование, бодирањето се врши на следниов начин: се собираат сите оценки што се внесени во свидетелствата од сите години, добиениот збир се дели со бројот на оценките и вака добиениот среден успех се множи со 12. По оваа основа може да се добијат најмногу 60 поени.

2) За кандидатите кои полагале државна матура по учебната 2013/2014 година бодирањето на успехот постигнат при полагањето на државната матура носи најмногу 40 поени и се врши на следниов начин:

За трите екстерни предмети:

- За кандидатите кои на државната матура полагале екстерен предмет кој е соодветен за студиската програма на која конкурираат (Прилог 1), кон оценката од секој екстерен предмет се додава перцентилниот ранг на кандидатот (изразен во проценти) за соодветниот предмет поделен со 20.

- За кандидатите кои на државната матура полагале екстерен предмет кој е несоодветен за студиската програма на која конкурираат (Прилог 1), поените од тој предмет, добиени според горната методологија, се множат со фактор 0,5.

По оваа основа можат да се добијат најмногу 30 поени за трите екстерни предмети.

За интерниот предмет:

- Оценката од интерниот предмет кој се полага на државната матура, а кој е соодветен за студиската програма на која кандидатот конкурира (Прилог 1), се множи со коефициент 1,2.

- Оценката од интерниот предмет кој се полага на државната матура, а кој е несоодветен за студиската програма на која кандидатот конкурира (Прилог 1), се множи со коефициент 0,8. По оваа основа можат да се добијат најмногу 6 поени за соодветен, односно 4 поени за несоодветен интерен предмет.

За проектната задача:

- Оценката добиена на проектната задача се множи со коефициент 0,8. По оваа основа можат да се добијат најмногу 4 поени.

3) За кандидатите кои полагале државна матура заклучно со учебната 2012/2013 година бодирањето на успехот постигнат при полагањето на државната матура носи најмногу 40 поени и се врши на следниов начин:

За двата екстерни предмета:

- За кандидатите кои на државната матура полагале екстерен предмет кој е соодветен за студиската програма на која конкурираат, кон оценката од секој екстерен предмет се додава перцентилниот ранг на кандидатот за соодветниот предмет поделен со 20.

- За кандидатите кои на државната матура полагале екстерен предмет кој е несоодветен за студиската програма на која конкурираат, поените за тој предмет се множат со фактор 0,5. По оваа основа можат да се добијат најмногу 20 поени за двата екстерни предмета.

За двата интерни предмета:

- Оценките од секој од интерните предмети кои се полагаат на државната матура, а кои се соодветни за студиската програма на која кандидатот конкурира, се множат со коефициент 1,6.

- Оценките од секој од интерните предмети кои се полагаат на државната матура, а кои се несоодветни за студиската програма на која кандидатот конкурира се множат со коефициент 1. Вака добиените производи се собираат. По оваа основа можат да се добијат најмногу 16 поени за два соодветни, 13 поени за еден соодветен и еден несоодветен и 10 поени за два несоодветни предмета.

За проектната задача:

- Оценката добиена на проектната задача се множи со коефициент 0,8. По оваа основа можат да се добијат најмногу 4 поени.

4) За кандидатите кои средното образование го завршиле во претходните учебни години (пред учебната 2007/08 година) и не полагале државна матура, освен пресметувањето на бодовите од точка 7. 1), се пресметуваат и најмногу 40 поени од предметите кои се значајни за студиската програма, и тоа: збирот од оценките од двата предмети значајни за студиската програма и двата предмета кои се однесуваат на јазиците (мајчин јазик и еден странски јазик) се дели со 16 и вака добиениот среден успех, за секој предмет одделно, се множи со 8. По оваа основа може да се добијат најмногу 10 поени за еден предмет, односно вкупно 40 поени за четирите предмета.

5) Бодирањето на успехот на кандидатите кои полагале училишна матура или завршен испит по завршено соодветно стручно средно образование со четиригодишно траење се врши: Оценките од соодветните предметите кои се полагаат на училишна матура се множат со коефициент 1,6, а несоодветниот со 0,8, а практичната задача со 0,8. По оваа основа можат да се собирават најмногу 20 поени.

6) Пресметка на бодовите на студиските програми со проверка на знаење и умевање: се собираат сите оценки што се внесени во свидетелствата од сите години и од матурскиот испит, добиениот збир се дели со бројот на оценките и вака добиениот среден успех се множи со 12. По оваа основа може да се добијат најмногу 60 поени. Вреднувањето на успехот од проверката на знаењата и умевањата на кандидатите се врши со бодување од 0 до 40 поени. Проверката има елиминаторен карактер со најмалку 10 поени. Проверката според иста постапка ќе се воведува за кандидатите странски државјани, кандидати кои имаат завршено средно образование надвор од РМ, кандидати со несоодветни интерни и екстерни предмети и кандидатите кои немаат положено државна матура, односно имаат завршено средно пред учебната 2007/08. Кандидатите со помалку 40 поени, од вкупниот број на поени нема да бидат примени.

III. Селекција на кандидатите

1. За следење и реализацијата на Конкурсот, Ректорската управа формира Универзитетска конкурсна комисија.

2. За пресметување на бодовите од постигнатиот успех од средното образование и успехот постигнат на Државната или училишната матура, Ректорската управа формира конкурсни

комисии за секој од факултетите одделно, а студиските програми каде има проверка на знаењата и умењата, формираат и комисии за проверка на истите. Универзитетската конкурсна комисија ја следи реализацијата на Конкурсот на факултетите, се грижи за доследно почитување на одредбите во Конкурсот, дава упатства и мислења во текот на неговото спроведување.

3. Рангирањето на кандидатите го вршат конкурсните комисии на одделните факултети.

4. Конкурсната комисија, на огласната табла на факултетот, ги објавува поените од средното образование (среден успех), и резултатите од проверката на знаењата и умењата, на студиските програми каде што таа се спроведува (во табелата на резултати ќе бидат објавени и следниве податоци: име, име на родител и презиме, место на живеење, државјанство и статус на прием). По објавувањето на прелиминарната ранг-листа на кандидатите за запишување од страна на конкурсната комисија, кандидатот има право на приговор во рок од 24 часа. Во спротивно, го губи правото на приговор во натамошната постапка во поглед на објавените резултати. Приговорот се однесува само на технички пропусти - грешки направени при пресметувањето на бодовите, и се упатува до управата на факултетот. Решението на управата по приговорот е конечно. Одлуките по приговорите се објавуваат на факултетите.

По истекот на роковите за поднесување приговори и за нивно решавање, Универзитетската конкурсна комисија на соодветниот факултет објавува решение за прием на студенти (конечна ранг-листа), врз основа на што се врши запишување на студенти. Кандидатите кои во предвидениот рок за упис нема да ја достават соодветната документација, односно воопшто нема да се јавуваат на службата за студентски прашања на соодветниот факултет каде што се примени, ќе се третира дека се откажуваат од приемот и нивното место повторно ќе биде објавено во дополнителниот конкурс.

5. Факултетите на кои и по завршувањето на првиот уписан рок ќе останат непополнети места, вршат запишување во втор и во трет уписан рок.

IV. Запишување студенти во државна квота

1. Студентите во државна квота се запишуваат со плаќање надоместок за студиите, во износ од 200 евра, во денарска противвредност, според средниот курс на Народната банка на РМ.

Плаќањето на надоместокот, по правило, се врши во две еднакви рати, при запишувањето на зимскиот, односно летниот семестар.

Надоместокот од став 1 на оваа точка, студентите кои го задржуваат статусот на редовни студенти во државна квота согласно Статутот на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, го поднесуваат во текот на целото студирање.

2. Доколку во првиот уписан рок при рангирањето на крајот на листата на примените кандидати има повеќе кандидати со еднаков број поени (најмногу пет кандидати), факултетот ги запишува сите вакви кандидати. Ако, пак, бројот на ваквите кандидати е поголем од 5, тогаш факултетите овие кандидати ги рангираа според дополнителни критериуми: соодветноста на изработената проектантска задача при полагањето на државната матура, освоени награди на републички и меѓународни натпревари, членови на спортски репрезентации на РМ, добиени сертификати за познавање на странски јазици на повисоко ниво и сл.

V. Запишување студенти со кофинансирање на студиите

1. На факултетите, како редовни студенти се запишуваат и кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување, а поради ограничените квоти не можат да се запишат во категоријата студенти финансирани од државата.

2. Студентите што се запишуваат во оваа категорија, плаќаат надоместок на студиите, во износ од 400 евра, во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на РМ на денот на плаќањето, во најмалку две еднакви рати.

3. Факултетот објавува ранг-листа на кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување во оваа категорија.

Кандидатите кои се согласуваат да се запишат во оваа категорија студенти, поднесуваат изјава во рок од 24 часа по објавувањето на конечната ранг-листа дека се согласуваат во текот на целокупното студирање да ги кофинансираат студиите.

Листата на примените кандидати во оваа категорија ја утврдува конкурсната комисија врз основа на ранг-листата и поднесените изјави за согласност за запишување во оваа категорија. Студентите со кофинансирање при запишувањето склучуваат договор со факултетот за меѓусебните права и обврски во остварувањето на наставно-образовниот процес.

VI. Запишување вонредни студенти

1. На одделни студиски програми на факултетите, како вонредни студенти може да се запишуваат кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување и имаат договор за вработување на неопределено време, како и кандидати кои од оправдани причини не се во можност да се запишат како редовни студенти.

За оправдани причини од претходниот став се сметаат: инвалид кој не е во состојба да ја посетува наставата; потешка долготрајна болест, која оневозможува редовно следење на наставата подолго од еден семестар; родител на дете додека трае породилното отсуство.

2. Вонредните студенти се запишуваат според исти услови и критериуми како и редовните студенти, а се рангираат на посебна ранг-листа.

Студентите што се запишуваат во оваа категорија, плаќаат надоместок за студиите во износ од 400 евра во денарска противвредност, според средниот курс на Народна банка на РМ на денот на плаќањето, во најмалку две еднакви рати.

3. При пријавувањето за запишување како вонредни студенти, кандидатите поднесуваат договор за вработување на неопределено време, или лекарско уверение за причините наведени во точка 1 став 2.

VII. Кандидати со завршено средно образование во странство, кандидати со завршена меѓународна матура и кандидати од приватните средни училишта во РМ.

а) Странски државјани

1. Странските државјани се запишуваат надвор од квотите утврдени во Конкурсот, а нивниот број може да изнесува до 20% од вкупниот број на студенти утврден со конкурс во ниво на факултетот, освен студиските програми каде настава се одвива на англиски јазик.

2. Селекцијата на странските државјани кои се пријавуваат за студирање на студиските програми по англиски јазик се врши со проверка на знаењата и умењата.

3. При пријавувањето, кандидатите наведуваат на кој факултет, односно студиска програма сакаат да студираат, дали се стипендисти на својата влада или самостојно ги поднесуваат трошоците на студирањето. Со пријавата поднесуваат свидетелство за завршено средно образование, како и свидетелства за сите класови, заверен превод на изводот од матичната книга на родените, потврда за знаење на македонскиот или албанскиот јазик (издадена од комисија на Универзитетот) и уверение за здравствената состојба (ХИВ тест и хепатит Ц). Странските државјани со Свидетелството за завршено средно образование, како и свидетелства за сите класови пред почетокот на учебната година, треба да доставуваат одлука/решение за нострификација од одредената институција на РМ, односно документација за почеток на псоапката за нострификација. Универзитетот организира подготвителна настава за изучување на албански и македонскиот јазик при Центар за јазици и обука, а кандидатот ги покрива потребните обврски за следење на курсот. Школарината за странските државјани во учебната 2018/19 година изнесува 300/500 евра за еден семестар односно 600/1000 евра за една школска година. Во оваа категорија студенти припаѓаат и кандидатите странски државјани чии родители или самите тие работат во дипломатските претставништва во Република Македонија.

Странски државјани кои завршиле средно во РМ, при пресметување на бодовите, се третираат исто како државјаните на РМ, но статусот на кандидатот ќе се третира како кај странските државјани во овој дел на конкурсот. Странските државјани го задржуваат истиот статус до дипломирањето.

б) Иселеници и државјани на РМ со завршено целокупно среднообразование, со дел од средното образование во странство, кандидати со меѓународна матура и кандидати државјани на РМ со средно во приватните училишта во РМ.

1. Кандидатите чии родители се наши иселеници и кандидатите државјани на РМ, кои целокупното средно образование го завршиле во странство се запишуваат надвор од квотата, со кофинансирање на студиите.

2. Селекцијата на кандидатите од точка 1, се врши со проверка на знаењата и умењата.

3. Надоместокот за студирање на оваа категорија студенти, во зависност од студиската програма е утврден во глава I од Конкурсот (како за кандидатите од глава VI), односно 400 евра годишно. Кандидатите кои имаат завршено дел од средното во странство, можат да се запишуваат и под условите и критериумите утврдени во Конкурсот за кандидатите со завршено средно образование во РМ, во рамките на државната квота. Кандидатите од точка 1, со пријавата,

поднесуваат нострифицирано свидетелство за завршено средно образование, како и нострифицирани свидетелства за сите класови од средното образование завршени во странство.

4. Кандидатите државјани на РМ со завршена меѓународна матура се запишуваат под истите услови и критериуми како и кандидатите со завршено средно образование во Република Македонија, со тоа што, покрај другите документи, поднесуваат и нострифицирани свидетелства за делот од средното образование завршено во странство, односно за завршена меѓународна матура. Овие кандидати се рангираат на посебна ранг-листа, а ќе бидат примени оние кандидати кои ќе освојат бодови најмалку како и последниот примен кандидат во рамките на државната квота на соодветната студиска програма. Бројот на овие кандидати може да изнесува најмногу 10%, а трошоците за нивното студирање ги поднесува Министерството за образование и наука. Кандидатите кои освоиле бодови најмалку како и последниот кандидат примен во категоријата со кофинансирање на студиите се запишуваат со надоместок за студирање во висина утврдена во глава I од Конкурсот. За кандидатите кои се запишуваат во оваа категорија, со кофинансирање на студиите, се применуваат одредбите од глава VI од Конкурсот. Кандидатите од глава VII (б) се пријавуваат во Ректоратот на Универзитетот, во роковите утврдени со Конкурсот.

5. Кандидати со завршено средно образование во приватните акредитирани училишта во РМ, со државна матура, ќе се третират исто како и кандидатите со завршено образование во Република Македонија. А кандидатите со средно во приватните училишта во РМ без државна матура, ќе се рангираат во посебна листа со кофинансирање на студиите, надвор од другите квоти, но не повеќе од 10% од вкупниот број на слободни места за студиската програма.

VIII. Кандидати со посебни права утврдени според законите на Р.М кандидати кои ќе се запишат во дополнителните квоти за запишување на припадниците на заедниците кои не се мнозинство во РМ.

1. Бројот на студенти припадници на категориите на лица со посебни права утврдени според Законот за посебни права на Р.М, се запишуваат во посебна квота (без поднесување на трошоци за студирање), може да изнесува најмногу 10 % од вкупниот број на студенти на ниво на студиска програма.

2. За обезбедување правична и соодветна застапеност на студентите припадници на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија, на високообразовните установи на Универзитетот, во учебната 2018/19 година, дополнително ќе се запишат студенти припадници на овие заедници, чиј број да не е повисок од 10% од вкупниот број студенти кои се запишуваат во прва година на ниво на факултет. Во рамките на овој процент, соодветно ќе бидат застапени припадниците на сите заедници, до процентот со кој соодветната заедница е застапена во вкупното население на Република Македонија.

3. Процентот на студентите - припадници на овие заедници, заедно во државната и водополнителната квота, треба да биде до процентот на застапеноста на соодветната заедница во вкупното население на Република Македонија.

4. Високообразовната установа нема да наплатува партиципација за :

- деца без родители до 26-годишна возраст, доколку се невработени;
- лица од прв и втор степен на инвалидност;
- воени инвалиди;

- лица растени во домови за напуштени деца до 26-годишна возраст, доколку се невработени.

Овие кандидати се запишуваат надвор од квотата, најмногу 10% од вкупниот број редовни студенти на соодветниот факултет утврден во Конкурсот.

Средствата за партиципација на овие лица се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија.

IX. Рокови за пријавување и запишување

| РЕАЛИЗАЦИЈА НА КОНКУРСОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ – 2018/19 | I УПИСЕН РОК | II УПИСЕН РОК | III УПИСЕН РОК |
|---|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Пријавување на кандидатите | 27-31 август | 14-18 септем. | 25 септември |

| | | | |
|---|----------------|----------------|----------------------------|
| Објавување на прелиминарни резултати | 5септември | 19септември | 26септември |
| Објавување на конечната одлуката за прием | 7септември | 21септември | 28септември |
| Запишување на кандидатите | 10-13септември | 21-24септември | 28 септември – 01 октомври |

X. Документи за пријавување и запишување

При пријавувањето за запишување на факултетите кандидатите ги поднесуваат следниве документи:

1. Пријавен лист (во просториите на универзитетот)
2. Оригинални свидетелства од сите класови од средно образование
3. Диплома за завршено средно образование
4. Извод од матичната книга на родените
5. Доказ за државјанство
6. Потврда за уплатени:

а) 800 денари на жиро-сметката на Универзитетот: на име на административни трошоци.

б) 600 денари дополнителни трошоци за секој предмет кој е наведен во прилог листата 1, на соодветната студиска програма каде што е предвиден приемиот испит, на жиро-сметката на Универзитетот: на име на Комисии за проверка на знаења и умеења и интервјуата (за студиски програми по англиски).

Кандидатите кои се пријавуваат на програмите каде има можности за вонренди студии, освен наведената документација, треба да доставуваат и одредени документи за оправдување на статусот според наведените критериуми во овој конкурс.

При запишувањето, примените кандидати ги поднесуваат:

1. Пријавни листови за запишување (обрасците се подигаат од студентските прашања на факултетот на кој студентот се запишува)
2. три фотографии (две 6x9 и една 4x5)
3. потврда за уплатени;
- ♣ 100 денари на жиро-сметката на Студентскиот парламент
- ♣ 800денари, на жиро-сметката на Универзитетот: на име на издавање на индекс.
- ♣ 750 денари, на жиро-сметката на Универзитетот: на име: спортски, културни, информациски и информативни дејности на студентите на Универзитетот.
- ♣ Уплатени средства за прв семестар.

Сите горенаведени уплати да се реализираат на жиро-сметката на Универзитетот, на следниот начин:

- во „назив на примачот“ – Универзитет „Мајка Тереза“ во Скопје,
- во „банка на примач“ - Народна банка на Р. Македонија,
- во „сметка“ – 10000000063095,
- во „износ“ – износот на финансиските средства што треба да се уплатат,
- во „сметка на буџетски корисник“,
- во „единка корисник“ –160016267778815,
- во „приходна шифра и програма“ –723012 45.

КОНКУРСОТ ЌЕ БИДЕОБЈАВЕН НА ВЕБ-СТРАНИЦАТА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ
WWW.UNT.EDU.MK

Листа на екстерни предмети и интерен предмет од државната матура соодветни за пријавување за запишување на студиските програми на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје за кандидатите што полагаале државна матура од учебната 2013/2014 до денес.

1. За сите кандидати задолжителен екстерен испит е предметот: македонски јазик и литература или албански јазик и литература или турски јазик и литература.
2. Прв изборен екстерен испит за кандидатите со гимназиско образование и со средно стручно образование е предметот: математика или странски јазик, а за кандидатите со средно уметничко образование е: странски јазик или естетика/филозофија.
3. Во прегледот се дадени вториот изборен екстерен предмет и интерниот предмет, кои кандидатите ги избираат при полагањето на државната матура, а кои се значајни за соодветната студиска програма.

| Факултет | | Втор изборен екстерен предмет | Изборен интерен предмет |
|---|--|--|-------------------------|
| ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ | | | |
| Информатика | | Без ограничување | Без ограничување |
| Информатика - наставна | | Без ограничување | Без ограничување |
| Применето програмирање* | | Без ограничување | Без ограничување |
| ФАКУЛТЕТ ЗА ТЕХНОЛОШКИ НАУКИ | | | |
| Инженерство на материјали и нанотехнологии | | Еден од изборните екстерни предмети, задолжително е математика | Без ограничување |
| Прехрамбени технологии | | Без ограничување | Без ограничување |
| Агроинженерство* | | Без ограничување | Без ограничување |
| Текстил дизајн и моделирање* | | Без ограничување | Без ограничување |
| ФАКУЛТЕТ ЗА ТЕХНИЧКИ НАУКИ | | | |
| Електроенергетски системи | | Еден од изборните екстерни предмети, задолжително е математика | Без ограничување |
| Машинско инженерство и менаџмент | | Еден од изборните екстерни предмети, задолжително е математика | Без ограничување |
| Сообраќајно-транспортно инженерство | | Без ограничување | Без ограничување |
| Мехатроника | | Без ограничување | Без ограничување |
| Индустриски менаџмент | | Без ограничување | Без ограничување |
| Економско претприемништво | | Без ограничување | Без ограничување |
| Инженерство за заштита на работната и животната средина | | Без ограничување | Без ограничување |
| Профили | Инженерство за заштита на животна средина | | |
| | Инженерство за безбедност и здравје при работа | | |

| | | | |
|---|--|--|------------------|
| ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА СТУДИСКА ПРОГРАМА | | | |
| Царина, шпедиција и осигурување* | | Без ограничување | Без ограничување |
| ФАКУЛТЕТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И АРХИТЕКТУРА | | | |
| Архитектура и дизајн | | Без ограничување | Без ограничување |
| Градежништво- конструктивна | | Без ограничување | Без ограничување |
| Геодезија- геоинформатика | | Без ограничување | Без ограничување |
| ФАКУЛТЕТ ЗА СОЦИЈАЛНИ НАУКИ | | | |
| Социјална работа и социјална политика | | Без ограничување | Без ограничување |
| Профили | - Социјална работа и политика | | |
| | - Социјална работа и политика со Герантологија | | |
| Интеркултурна комуникација и медиуми | | Без ограничување | Без ограничување |
| Профил и | Комуникација | | |
| | Новинарство | | |
| Спорт и спортски науки | | Без ограничување | Без ограничување |
| Балкански и евроазиски студии | | Без ограничување | Без ограничување |
| Јавна администрација и управување со човечки ресурси | | Без ограничување | Без ограничување |
| Европски студии (англиски јазик) | | Еден од изборните екстерни предмети, задолжително е странски јазик | Без ограничување |